



очевидци на Неговото величие".

Оти Он при-
мил чест и слава
од Бога Отецот,
кога од велелеп-
ната слава Му
дојде ваков глас: "Овој е
Мојот возљубен Син, во Кого е
Моето благоволение.

И тој глас, што дојде од не-
бото, ние го слушнавме, кога
бевме со Него на Светата
гора". (2. Петр. 1, 16-18)

Свети апостол Петар, сил-
ниот проповедник на Свето-
то Евангелие, кој поттикнува
чувство и размисла за про-
верка на нашата вера, бил
прв од Христовите ученици
кој ја исповедал својата вера
во Господа Исуса Христа: "Ти
си Христос Син на Живиот
Бог". И како затвореник во
окови, и како слободен Божји
угодник продолжува од небо-
то на христијаните како Но-

Светата црква го
одредила датумот 16
јануари по стариот или
29 јануари по новиот
календар за празник
на поклонување
на Чесните свети и
чудотворни вериги (во
кои бил окован) во чест
и спомен на големиот
Христов апостол Свети
Петар, а за слава на
нашиот Спасител Господ
Исус Христос.

На датумот 28 декември
според стариот, или
на 15 јануари според
новиот календар
се прославува
Преподобниот отец
Св. Гаврил Лесновски.
Роден е во Осичко Поле,
кај Крива Паланка, по
молитвите на неговите
родители кон Бога.

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Ние ви ја покажавме си-
лата и доаѓањето на на-
шиот Господ Исус Хри-
стос не преку измислени пара-
боли, туку откако станавме

возаветен Божји народ да го
пропева Христа преку свое-
то Прво соборно послание:
"...Христос настрада за нас о-
ставајќи ни пример за да вр-
виме по Неговите стапки: Он
не направи грев ниту, пак, во
устата Негова се најде изма-
ма; кога на Него хулеа, Он не
им одвраќаше со хули; кога
страдаше, не заплашуваше,
туку се потпираше на Оној,
Кој праведно суди. Он сам ги
изнесе нашите гревови на др-
вото со телото Своје, та за гр-
вовите да умреме, а да жи-
вееме за правдата: преку Не-
говата рана се исцеливте".
(Петар 2, 21-24)

Светата црква го одредила
датумот 16 јануари по стари-
от или 29 јануари по новиот
календар за празник на по-
клонување на Чесните свети
и чудотворни вериги (во кои



СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ
(ИКОНА ОД ГАЛИЧНИК
ОД АВРАМ КУКЕСКИ)

ПЕТРОВИТЕ ЧЕСНИ ВЕ БОЛЕСТИ И ГИ ПРОГОН

бил окован) во чест и спомен
на големиот Христов апостол
Свети Петар, а за слава на на-
шиот Спасител Господ Исус
Христос.

Цар Ирод го фатил Свети
апостол Петар и окован во
две вериги го фрлил во затвор,
меѓу двајца војници - стража-
ри. Пред вратата на затворот
поставиле стража "четири чет-
ворки војници". Но, Бог му
испратил ангел. Силна свет-
лина го исполнила затворот.
И како што пишува во Делата
на св. апостоли од Свети еван-
гелист и апостол Лука: "...Ан-
гелот го потчукна Петра по
ребрата и го разбуди, па му
рече: "Стани брзо!" И вериги-
те му паднаа од рацете не-
гови. Тогаш ангелот му рече:
"Опаши се и обуј си ги чевли-
те! Така и направи. И повтор-
но му рече: "Облечи ги алиш-

тата свои и врви по мене!"
(Дела 12, 7-8)

Заедно со ангелот ги по-
минале незабележливо прва-
та и втората стража и дошле
до портата која води кон гра-
дот. Портата сама се отвори и
тие излегуваат низ неа. Пре-
минале низ една улица. Тогаш
ангелот го снимало. На Петар
му станало јасно: "Сега раз-
брав навистина дека Господ
го испратил Својот ангел да
ме спаси од рацете Иродови
и од сè што очекуваше јудеј-
скиот народ". (Дела 12, 11)

Свети апостол Петар се
упатил во куќата во која жи-
веев Марко, каде биле собра-
ни многумина и се молеле.
Влегол кај нив и им раскажал
како Господ го извлекол од
затворот и ги замолил тоа да
им го соопштат на Јаков и на
браќата.



МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ
ГАВРИЛ ЛЕСНОВСКИ

Утредента Ирод издал наредба да се казнат стражарите и заминал од Јудеја во Кесарија: "Но, наеднаш го поразил ангел Господов, зашто не Му воздаде слава на Бога. И, изе-

себе, достоино ги почитувале, им се поклопувале. Веригите имаат силно лековито дејство. Петровите вериги затоа што биле припиени на неговото чесно и свето тело, исцелувале од болести и ги прогонувале злите духови. Овие вериги се предавале од поколение на поколение, родителите на своите наследници и пристигнале до свети Јувеналиј, патријарх Ерусалимски (во V век). Овој патријарх Чесните вериги ѝ ги подарил во Ерусалим на Богољубивата царица Евдокија (сопруга на византискиот цар Теодосиј Втори Млади), која во Ерусалим подигнала многу цркви. Царица Евдокија ги однела Чесните вериги во Цариград. Таа ги преполовила. Едната половина од нив ја дала во Цариград, во огромната соборна црква "Света Софија" (која ја подигнал цар

другите вериги на Свети Петар со кои бил окован пред својата смрт од римскиот цар Нерон (мачител кој царувал од 54 до 68 година). И тие вериги биле положени заедно со оние кои биле испратени од Цариград.

Познати светци - пустиножители од Македонија се: Св. Јоаким Осоговски, Св. Гаврил Лесновски и Св. Прохор Пчински. Овие македонски светители се сподвизнувале во североисточна Македонија, во XI и на почетокот на XII век. На датумот 28 декември според стариот, или на 15 јануари според новиот календар се прославува Преподобниот отец Св. Гаврил Лесновски. Роден е во Осичко Поле, кај Крива Паланка, по молитвите на неговите родители кон Бога. Бил многу школуван и познавач на повеќе јазици. Најчесто го читал Светото Писмо. Кога пораснал Гаврил, родителите му избрале девојка од царски род. Но, тој сакал да му се посвети на Бога. Го зачувал своето девство. На денот на свадбата починала неговата невеста. Тогаш тргнал на пат и Ангел Господов му

мачување. На овој врв тој поминал околу триесет години и овде се упокоил. Но, браќата од манастирот не можеле да го пронајдат телото на Свети Гаврил, кое се наоѓало во малата пештера на планината Обли Врв. Тие мислеле дека тој се отселил во некоја далечна земја. Но, по долго време Свети Гаврил три пати му се јавил во градот Средец (Софија), на монахот по име Јосиф, кој по потекло бил Русин: "Слушни и оди на планината Обли Врв и таму ќе ми ги најдеш моштите и нив пренеси ги во Лесновскиот манастир. Бог ми заповеда да ти го кажам ова што ти го кажав".

Тогаш овој монах, заедно со митрополитот и епископот на Злетово и со другите свештеници, заминале на планината Обли Врв, каде се најдени неговите чудотворни мошти од кои се ширела пријатна миризба како од "крин благомирисен". Ги пренеле во Лесновскиот манастир. Пред доаѓањето на турскиот цар Мурат, моштите на Свети Гаврил Лесновски, бугарскиот патријарх ги пренел во Трпезица, во црквата "Св. апостоли", со цел да ги заштити од турската наезда (да не ги спалат моштите). Тие таму се наоѓаат и ден денес и точат исцеление.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

РИГИ ИСЦЕЛУВАЛЕ ОД УВАЛЕ ЗЛИТЕ ДУХОВИ

"...Hristos nastrada za nas, ostavajji ni primer za da vrvime po Negovi te stapki: On ne napravi grev ni tu, pak, vo ustata Negova se najde izmama; koga na Nego hulea, On ne im odvra}a{e so huli; koga strada{e, nã zapla{uva{e, tuku se potpira{e na Onoj, koj pravedno sudi. On sam gi iznese na{ite grevovi na drvoto so teloto Svoe, ta za grevovite da umreme, a da `iveeme za pravdata: preku Negovata rana se iscelivte". (Petar 2, 21-24)

ден од црви, тој умре. А словото Божјо растеше и се распространуваше". (Дела 12, 23-24). Свети апостол Петар не се појавил во Ерусалим. Заминал во други краеве на светот да го проповеда Евангелието.

Некои христијани од Ерусалим успеале тајно да ги земат веригите, ги чувале кај

Константин Велики, а ја обновил цар Јустинијан Велики). Другата половина од Светите вериги ја испратила во Рим на својата набожна ќерка царицата Евдокија, за примениот скапоцен дар, во име на Свети Петар, подигнала црква на Ексквилијската Гора и во неа ги положила Чесните вериги. Во Рим биле најдени и

рекол: "Стани и оди на Осичкото Поле, на местото кое ќе ти го покажам и таму изгради храм Рождество на Пресвета Богородица".

Гаврил, со помош на своите родители, го подигнал храмот на кажаното место. Потоа заминал за Лесновскиот манастир каде се замонашил, а потоа заминал во еден скит близу манастирот, во долината кон Злетово. Но, и овој скит, во кој излекувал многу луѓе, го напуштил и заминал во една мала шума во близина на местото наречено Луково. Ја напуштил и таа шума и отишол во далечна и непроодна гора на планината наречена Обли Врв. Таму, во една мала пештера, се оддал на деноноќна молитва и телесно из-

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.



Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

WWW.SISVETI.COM.MK